




ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

()

_____ ()
_____)
_____)

() ()																						
() () ()																						
/																						



(): _____

	()
1.	, ; , , ,
2.	/ , , ;
3.	, ;
4.	, , ;
5.	.
1.	()
1.	, ; , , , , , , , , ,
2.	/ , , , ;
3.	, , , ;
4.	.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

2.	
1.	;
2.	;
3.	
.	
1.	/ , ;
2.	, ; e
3.	; - / , - / , ;
4.	() ;
5.	
.	
1.	(
2.	1.- (
3.	2.- ,
4.	.-
5.	1, 2, 3 4 ,